


## ТЕЛЕФОН НА ИДНИНАТА

Будилник. Тоа е прво што ќе ви падне на ум откако ќе ја видите оваа направа, наречена Pivot.

**PANTECH**

Компанијата "Pantech" ни претстави нов концепт на згоден телефон со огромен дисплеј, но поради множеството нерешени технички проблеми не се знае кога ќе биде пуштен во продажба.



## SAMSUNG SGH-i600

Неодамна, јужнокорејскиот прозводител "Samsung" го претстави својот нов модел SGH-i600 со комплетна QWERTY тастатура, пред сè, наменет за текстуална комуникација (e-mail, sms и сл.). Samsung SGH-i600 всушност е надградена верзија на постариот модел i320. Продолжувајќи ја серијата, и овој модел се базира на Windows Mobile 5,0 со вградена поддршка за UMTS, HSDPA и WiFi безжична комуникација, а за кратки растоја-



нија тука е bluetooth, infrared и USB приклучок.

Екранот е со резолуција од 320 x240 пиксели, а над него се наоѓа камера за видеотелефонија (3G). Дополнително има уште една камера на задната страна со резолуција од 1,3 мегапиксели, а што се однесува до меморијата, таа може да се надгради со microSD картичка. Samsung SGH-i600, исто така, е одличен медија плеер на кој може да се гледа видео и да се слуша музика, бидејќи ги поддржува сите популарни формати,

како што се, MPEG4/H.263/ H.264/WMV за видео и MP3/AAC/AAC+ /WMA/WAV/OGG за аудио. Овој модел на Samsung треба да се појави на пазарот пред крајот на годинава.



## МИНИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Pantech PN-218 поседува голем дисплеј (128x160 пиксели, 260.000 бои), помал внатрешен дисплеј (96x64 пиксели, 65.000 бои), VGA-камера (640x480 пиксели), ја поддр-

жува платформата BREW 2,1. Тежи 100 грама. Pantech PN-218 ќе се продава ексклузивно во мобилниот оператор Alltel.



## МОБИЛЕН ОД РУСКО ПРОИЗВОДСТВО

Првиот руски мобилен RoverPC M1 претставува најевтин телефон меѓу апаратите со мегапикселни камери, поради што постигна огромен успех на рускиот пазар. Работи на оперативниот систем Windows Mobile 5 for Smartphone, екранот му е QVGA со резолуција од



176x220 пиксела. Овој мобилен апарат може да се набави по цена од 100 американски долари.

